

ИНСТИТУТ АЛТЕРНАТИВА-РАЈС СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ВЛИЈАНИЕТО НА ПРОГРАМАТА „РОДИТЕЛСТВО ЗА ВРЕМЕ НА КОВИД-19“

Превенција на насилство врз деца со унапредување на позитивното родителство за време на КОВИД-19

ПОЗАДИНА

Институтот АЛТЕРНАТИВА-РАЈС во партнерство со „Родителство за целоживотно здравје“ споделува совети за родителски вештини засновани на докази за да ги поддржи родителите и згрижувачите во Р. Северна Македонија за време на пандемијата со КОВИД-19.


Овие материјали се изготвени во соработка со меѓународните организации СЗО, УНИЦЕФ, УНОДЦ, Глобалното Партнерство за Прекин на Насилството, Центрите за Контрола на Болести и Превенција, Светската Детска Организација, Свет Без Сирачиња, за да ги поддржи родителите и нивните деца во одржување на нивната безбедност, здравје и добросостојба за време на овој период исполнет со стрес.

НАШИОТ ДОСЕГ

Преку сесии за родители и домашни посети, со овие материјали РАЈС опфати приближно 31 000 родители и старатели

ЗА НАС

Целта на проектот РАЈС е да се спроведат ефикасни и исплатливи интервенции за родителство со цел спречување на ментално-здравствени проблеми на децата во земјите со низок и среден приход во Источна Европа.



НАШЕТО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ СЕМЕЈСТВАТА



ШТО РЕКОА РОДИТЕЛИТЕ

„Научив како поефикасно и посоодветно да ги спроведувам домашните правила и навики со мојот син, како да го слушам, но сепак да не се откажувам кога не треба, успешно го учам што е самоверба, редовно се разведруваме, се пофалуваме за секое негово ново добро однесување. Успевам да се справам со она со што се борев. Нашиот живот е уште подобар и поквалитетен сега. Сега имам време за себе и за нас.“

* Резултатите произлегуваат од ретроспективно истражување на 57 учесници, спроведено од Универзитетот во Оксфорд и Родителството за доживотно здравје. За повеќе информации, ве молиме контактирајте на info@covid19parenting.com.

За повеќе информации, ве молиме контактирајте нè на
Институт АЛТЕРНАТИВА ibfa.rise@gmail.com
<https://rise-plh.eu/>